

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР**До акционерите и раководството на
КЛИРИНШКА КУЌА КЛИРИНШКИ ИНТЕРБАНКАРСКИ СИСТЕМИ АД Скопје**

Извештај за ревизијата на консолидираните финансиски извештаи

Мислење

Ние извршивме ревизија на консолидираните финансиски извештаи на КЛИРИНШКА КУЌА КЛИРИНШКИ ИНТЕРБАНКАРСКИ СИСТЕМИ АД Скопје и неговата подружница („Групата“), кои се состојат од консолидираниот извештај за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2025 година и консолидираниот извештај за сеопфатната добивка, консолидираниот извештај за промените во главнината и консолидираниот извештај за паричните текови за годината што тогаш завршува и белешките кон консолидираните финансиски извештаи, вклучувајќи и информации за материјалните сметководствени политики.

Според нашето мислење, придружните консолидирани финансиски извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти консолидираната финансиската состојба на Групата на 31 декември 2025 година, како и нејзините консолидирани резултати од работењето и консолидирани парични текови за годината што тогаш завршува, во согласност со сметководствените стандарди што се во примена во Република Северна Македонија.

Основа за мислење

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија („МСР“). Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот Одговорности на ревизорот за ревизијата на консолидираните финансиски извештаи од овој извештај. Ние сме независни од Групата во согласност со Меѓународниот кодекс за етика на професионални сметководители (вклучувајќи ги и меѓународните стандарди за независност) („Кодексот на ОМСЕС“) на Меѓународниот одбор за стандарди за етика на сметководители кои се во примена во Република Северна Македонија заедно со етичките барања кои се релевантни за нашата ревизија на консолидираните финансиски извештаи во Република Северна Македонија и ги исполниме сите останати етички одговорности во согласност со овие барања и Кодексот на ОМСЕС што е во примена во Република Северна Македонија. Веруваме дека ревизорските докази што ги имаме собрано се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

Друго прашање

Консолидираните финансиски извештаи на КЛИРИНШКА КУЌА КЛИРИНШКИ ИНТЕРБАНКАРСКИ СИСТЕМИ АД Скопје за годината којашто завршува на 31 декември 2025 биле ревидирани од страна на друг ревизор кој изразил немодифицирано мислење за тие консолидирани финансиски извештаи на 31 март 2025.

Други информации

Раководството е одговорно за другите информации. Другите информации се состојат од консолидираниот годишен извештај за работата и консолидираната годишна сметка подготвени од страна на раководството во согласност со Законот за трговските друштва, но тие не ги вклучуваат консолидираните финансиски извештаи и нашиот ревизорски извештај.

Нашето мислење за консолидираните финансиски извештаи не се однесува на другите информации и ние не изразуваме каква било форма на уверување за нив, освен и во обем кој е експлицитно наведен во Извештајот за други правни и регулаторни барања.

Во врска со нашата ревизија на консолидираните финансиски извештаи, наша одговорност е да ги прочитаеме другите информации и притоа да разгледаме дали другите информации се материјално неконзистентни со консолидираните финансиски извештаи или нашето разбирање, стекнато во ревизијата или поинаку, произлегува дека е материјално погрешно. Доколку, врз основа на нашата извршена работа, ние заклучиме дека постои материјално погрешно прикажување на овие други информации, ние треба да известиме за овој факт. Ние немаме што да известиме во однос на ова прашање.

(продолжува)

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До акционерите и раководството на
КЛИРИНШКА КУЌА КЛИРИНШКИ ИНТЕРБАНКАРСКИ СИСТЕМИ АД Скопје (продолжение)

Одговорност на раководството за консолидираните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на консолидираните финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди што се во примена во Република Северна Македонија, како и за интерната контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвувањето на консолидираните финансиски извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

При подготвувањето на консолидираните финансиски извештаи, раководството е одговорно да ја процени способноста на Групата да продолжи да работи согласно претпоставката за континуитет, како и, кога е применливо, да ги обелодени прашањата поврзани со континуитетот и да ја примени сметководствената основа на континуитет, освен во случаи кога раководството има намера да ја ликвидира Групата или да го прекине нејзиното работење, или кога не постои друга реална алтернатива освен тоа.

Одговорност на ревизорот за ревизијата на консолидираните финансиски извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали консолидираните финансиски извештаи како целина се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка и да издадеме ревизорски извештај што го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување, но не претставува гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со МСР секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога тоа постои. Погрешните прикажувања може да произлезат како резултат на измама или грешка и се смета дека се материјални доколку, поединечно или во вкупен износ, разумно би се очекувало да влијаат на деловните одлуки на корисниците донесени врз основа на овие консолидирани финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата спроведена во согласност со МСР, применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Исто така:

- Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешно прикажување на консолидираните финансиски извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски процедури кои одговараат на тие ризици и собираме ревизорски докази кои се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење. Ризикот од неоткривање на материјално погрешно прикажување кое произлегува од измама е повисок од ризикот од неоткривање на материјално погрешно прикажување кое произлегува од грешка, бидејќи измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти, лажно прикажување или заобиколување на интерните контроли.
- Стекнуваме разбирање за интерните контроли кои се значајни за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите.
- Ја оценуваме соодветноста на применетите сметководствени политики и разумноста на сметководствените проценки и поврзаните обелоденувања подготвени од страна на раководството.
- Донесуваме заклучок за соодветноста на примената на претпоставката за континуитет како сметководствена основа од страна на раководството и, врз основа на собраните ревизорски докази, дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои може да предизвикаат значителен сомнеж во способноста на Групата да продолжи да работи согласно претпоставката за континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, должни сме во нашиот ревизорски извештај да обрнеме внимание на поврзаните обелоденувања во консолидираните финансиски извештаи или, доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модифицираме нашето мислење. Нашите заклучоци се засноваат на ревизорските докази собрани до датумот на нашиот ревизорски извештај. Меѓутоа, идни настани или услови може да доведат до тоа Групата да престане да работи согласно претпоставката за континуитет.
- Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на консолидираните финансиски извештаи, вклучително и обелоденувањата, како и дали консолидираните финансиски извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин со кој се постигнува објективна презентација.

Го известивме раководството, меѓу другото, за планираниот обем и временскиот распоред на ревизијата, како и за значајните наоди од ревизијата, вклучително и за евентуалните значајни недостатоци на интерната контрола што ги идентификувавме во текот на ревизијата.

(продолжува)

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До акционерите и раководството на
КЛИРИНШКА КУЌА КЛИРИНШКИ ИНТЕРБАНКАРСКИ СИСТЕМИ АД Скопје (продолжение)

Извештај за други правни и регулативни барања

Како што е наведено погоре во делот Други информации, раководството на Групата е одговорно за подготвување на консолидиран годишен извештај за работењето на Групата за 2025 година во согласност со Законот за трговските друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на консолидираниот годишен извештај, со историските финансиски информации објавени во консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на Групата со состојба на 31 декември 2025 и за годината што тогаш завршува, во согласност со МСР, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за ревизија.

Нашето мислење е дека, историските финансиски информации објавени во консолидираниот годишен извештај за работењето на Групата со состојба на 31 декември 2025 и за годината што тогаш завршува, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на Групата со состојба на 31 декември 2025 и за годината што тогаш завршува.


ФОРВИС МАЗАРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје

Јане Иванов
Управител



ул. Даме Груев бр. 7, 1000, Скопје

4 мај 2026 година



Јане Иванов
Овластен ревизор

Консолидиран извештај за финансиската состојба

| | Белешка | 31 декември 2025 000 мкд | 31 декември 2024 000 мкд |
|--|---------|--------------------------------|--------------------------------|
| Средства | | | |
| Парични средства и парични еквиваленти | 6 | 5,517 | 4,586 |
| Орочени депозити | 7 | 46,265 | 40,471 |
| Залиха на материјали и ситен инвентар | 8 | 16,834 | 13,712 |
| Побарувања за провизии и надомести и останати средства | 8 | 83,533 | 78,500 |
| Побарувања за данок на добивка | | - | - |
| Вложувања кои се чуваат за тргување | 9 | 181,991 | 194,546 |
| Средства со право на користење | 10 | 15,337 | - |
| Недвижности и опрема | 11 | 183,690 | 140,125 |
| Нематеријални средства | 12 | 151,276 | 147,499 |
| Вкупно средства | | 684,443 | 619,439 |
| Обврски | | | |
| Обврски спрема добавувачи и останати обврски | 13 | 38,004 | 33,570 |
| Обврски за наеми | 13 | 15,708 | - |
| Обврски за данок од добивка | | 1,053 | 647 |
| Вкупно обврски | | 54,765 | 34,217 |
| Капитал | | | |
| Акционерски капитал | 14 | 244,340 | 244,340 |
| Резерви | | 298,798 | 264,318 |
| Акумулирана добивка | | 86,540 | 76,564 |
| Вкупно капитал и резерви | | 629,678 | 585,222 |
| Вкупно обврски и капитал и резерви | | 684,443 | 619,439 |


Овие консолидирани финансиски извештаи се одобрени од Надзорниот одбор на Матичното друштво на ден 29.04.2026 година и се потпишани во негово име од:



Васко Атанасов
Директор
Дирекција за правни работи,
финансирање, кадри и општи работи



Горан Анастасовски
Генерален директор

Елена Ристовска
Овластен сметководител
Број на лиценца 0101358



Консолидиран извештај за сеопфатната добивка

| | Белешка | Година што завршува на | |
|--|-----------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | 31 декември 2025 000 мкд | 31 декември 2024 000 мкд |
| Приходи од провизии и надомести | | 239,022 | 228,318 |
| Расходи за провизии и надомести | | (3,602) | (1,264) |
| Нето приходи од провизии и надомести | 15 | 235,420 | 227,054 |
| Приходи од камата | 16 | 1,318 | 1,193 |
| Добивка од промените на објективна вредност на вложувања кои се чуваат за тргување | 16 | 5,355 | 4,621 |
| Останати приходи од дејноста | 17 | 211,724 | 187,404 |
| Приходи од дејноста | | 453,817 | 420,272 |
| Трошоци за вработени | 18 | (195,293) | (180,119) |
| Депрецијација и амортизација | 10,11,12 | (61,371) | (51,892) |
| Расходи од курсни разлики | | (169) | (228) |
| Расходи од камата | | (1,107) | - |
| Останати деловни трошоци | 19 | (126,051) | (124,928) |
| Добивка пред оданочување | | 69,826 | 63,105 |
| Данок на добивка | 20 | (6,836) | (6,090) |
| Добивка за годината | | 62,990 | 57,015 |
| Останата сеопфатна добивка за годината | | | |
| Вкупна сеопфатна добивка за годината | | 62,990 | 57,015 |
| Добивка расположлива за акционерите | | 62,990 | 57,015 |
| Вкупна сеопфатна добивка расположлива за акционерите | | 62,990 | 57,015 |
| Заработувачка по акција (денари по акција) | | | |
| - Основна и разводнета | 21 | 2,578 | 2,333 |



Консолидиран извештај за промените во капиталот

| | Акционерски капитал | Резерви | | | Акумулирана добивка | Вкупно |
|---|---------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| | | Законски резерви | Фонд за ризици од работењето | Реинвестирана добивка | | |
| На 1 јануари 2025 година | 244,340 | 51,124 | 50,144 | 163,050 | 76,564 | 585,222 |
| <i>Трансакции со сопствениците</i> | | | | | | |
| Дивиденда во паричен облик | - | - | - | (4,554) | (13,980) | (18,534) |
| Издвојување на законска резерва | - | - | - | - | - | - |
| Издвојување за фонд за ризици од работењето | - | - | 4,251 | - | (4,251) | - |
| Останати резерви | - | - | - | - | - | - |
| Реинвестирана добивка | - | - | - | 34,783 | (34,783) | - |
| <i>Вкупно трансакции со сопствениците</i> | - | - | 4,251 | 30,229 | (53,014) | (18,534) |
| Добивка за годината | - | - | - | - | 62,990 | 62,990 |
| Останата сеопфатна добивка | - | - | - | - | - | - |
| <i>Вкупна сеопфатна добивка за годината</i> | - | - | - | - | - | - |
| На 31 декември 2025 година | 244,340 | 51,124 | 54,395 | 193,279 | 86,540 | 629,678 |
| На 1 јануари 2024 година | 244,340 | 51,124 | 47,335 | 138,828 | 46,580 | 528,207 |
| <i>Трансакции со сопствениците</i> | | | | | | |
| Дивиденда во паричен облик | - | - | - | - | - | - |
| Издвојување на законска резерва | - | - | - | - | - | - |
| Издвојување за фонд за ризици од работењето | - | - | 2,809 | - | (2,809) | - |
| Останати резерви | - | - | - | - | - | - |
| Реинвестирана добивка | - | - | - | 24,222 | (24,222) | - |
| <i>Вкупно трансакции со сопствениците</i> | - | - | 2,809 | 24,222 | (27,031) | - |
| Добивка за годината | - | - | - | - | 57,015 | 57,015 |
| Останата сеопфатна добивка | - | - | - | - | - | - |
| <i>Вкупна сеопфатна добивка за годината</i> | - | - | - | - | - | - |
| На 31 декември 2024 година | 244,340 | 51,124 | 50,144 | 163,050 | 76,564 | 585,222 |



Консолидиран извештај за паричните текови

| | Белешка | Година што завршува на | |
|--|----------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | 31 декември 2025 000 мкд | 31 декември 2024 000 мкд |
| Парични текови од оперативни активности | | | |
| Добивка за годината пред оданочување | | 69,826 | 63,105 |
| Коригирана за: | | | |
| Амортизација и депрецијација | | 61,371 | 51,892 |
| Отпис на побарувања | | 5 | - |
| Исправка на вредност на побарувања | | 354 | 3 |
| Приходи од продажба на недвижности и опрема | | - | (26) |
| Приходи од камати | | (1,318) | (1,193) |
| Расходи по камата за наем | | 1,107 | - |
| Приходи од провизии и надомести | | (239,022) | (228,318) |
| Приходи од вложувања во средства чувани за тргување | | (5,355) | (4,621) |
| | | (113,032) | (119,158) |
| Промена во останати средства | | (8,663) | 4,700 |
| Промена во останати обврски | | 4,434 | (1,034) |
| | | (117,261) | (115,492) |
| Наплатени камати | | 1,318 | 843 |
| Наплатени провизии | | 239,530 | 228,439 |
| Платен данок од добивка | | (6,430) | (3,733) |
| Нето парични текови од оперативни активности | | 117,157 | 110,057 |
| Парични текови од инвестициони активности | | | |
| Набавка на недвижности и опрема, нето | | (91,360) | (16,416) |
| Набавка на нематеријални средства | | (12,025) | (47,862) |
| Прилив од продажба на основни средства | | - | - |
| Одливи по орочени депозити | | (5,794) | (10,000) |
| Прилив од финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби | | 241,910 | 295,500 |
| Вложувања во финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби | | (228,208) | (333,321) |
| Нето парични текови користени за инвестициони активности | | (95,477) | (112,099) |
| Парични средства од финансиски активности | | | |
| Отплата на наеми | | (1,762) | - |
| Платени камати на наеми | | (453) | - |
| Исплатени дивиденди | | (18,534) | - |
| Нето парични текови користени за финансиски активности | | (20,749) | - |
| Нето промена на парични средства и еквиваленти | | 931 | (2,042) |
| Парични средства и еквиваленти на почетокот на годината | | 4,586 | 6,628 |
| Парични средства и еквиваленти на крајот на годината | 6 | 5,517 | 4,586 |